

Член 9

Во членот 104-ѓ став 2 по зборот "Комисијата" се додаваат зборовите: "во рок од пет дена од давањето на согласност за посвојување на лицата од членот 103 ставови 1 и 2 од овој закон", а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Комисијата по добивањето на предлогот од ставот 2 на овој член, го доставува извештајот за здравствената состојба за детето до Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, која е должна во рок од 15 дена да достави наод и мислење за здравствената состојба на детето."

Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на работите од ставот 3 на овој член да изврши упис во регистарот на можни посвоеници."

Ставот 3 се брише.

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 бројот "4" се заменува со бројот "5" и се додава нов став 7, кој гласи:

"ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на малолетните лица без родители и родителска грижа кои се можни посвоеници."

Член 10

Во членот 104-е по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

"Министерот за труд и социјална политика, на предлог на министерот за здравство, со решение формира Комисија за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа.

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од шест члена и тоа педијатри и дефектологи.

Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, е должна покрај утврдувањето на здравствената состојба на децата, по барање на Комисијата, да врши и проверка на здравствената состојба, врз основа на медицинска документација и преглед на детето и во рокот утврден во членот 104-ѓ став 3 од овој закон да ја извести Комисијата."

Член 11

Во членот 104-з став 2 втората реченица се брише.

Член 12

Во членот 104-s ставот 1 се менува и гласи:

"По внесувањето на податоците за можниот посвоеник во Програмата, Комисијата на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат од првите три можни посвоител од лицата на Програмата."

Ставот 3 се менува и гласи:

"За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Комисијата го известува центарот за социјална работа кој е старател на детето и во зависност од местото на живеење на избраниот посвоител, ќе побара старателство-то за одредено дете да го врши центарот за социјална работа од каде што е избраниот посвоител, со што престануваат сите права и обврски на центарот за социјална работа под чие старателство било детето."

Член 13

Во членот 104-и по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Пред започнување на периодот на сместување на детето во семејството на посвоителите Комисијата може, на барање на избраните посвоители, да ги упати до Комисијата за оцена на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, заради запознавање со здравствената состојба на детето."

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Во ставот 6 кој станува став 7 бројот "3" се заменува со бројот "4", а бројот "4" се заменува со бројот "5".

Ставот 7 станува став 8.

Во ставот 8 кој станува став 9 бројот "3" се заменува со бројот "4".

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11.

Член 14

Во членот 104-ј став 1 по зборот "сместување" се додаваат зборовите: "во рок од пет дена".

Во ставот 2 зборовите: "или да предложи други посвоители" се заменуваат со зборовите: "во рок од 30 дена да направи нов избор на посвоители".

Член 15

Во членот 279-з по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

"Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во центарот за социјална работа што нема да постапи согласно со рокот предвиден од членовите 104-ѓ, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 104-ѓ, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон."

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 104-ѓ, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон."

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE**

Neni 1

Нë Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10 dhe 39/12), në nenin 97-a pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Anetar i Komisionit nuk mund të jetë personi që punon në adoptim në qender për pune sociale."

Нë paragrafin 5 që behet paragraf 6 pas fjales "vite" shtohen fjalet: "me të drejte rizgjedhjeje edhe për një mandat".

Paragrafet 6, 7, 8, 9 dhe 10 behen paragrafe 7, 8, 9, 10 dhe 11.

Neni 2

Në nenin 99 paragrafi 4 pas fjalet "Komisionit" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Neni 3

Në nenin 103 paragrafi 3 fjalet: "më shume se" shlyhen.

Paragrafet 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:

"Nuk nevojitet pelqim as nga prindi, për femije i cili një vit eshte vendosur në institucion ose familje tjeter dhe që nuk ka shfaqur interes për femijen.

Qendra për pune sociale, në afatin e percaktuar në paragrafin 4 të ketij neni, eshte e obliguar që në çdo dy muaj, së paku tri here me shkrim ta ftoje prindin dhe t'i sugjeroje për pasojat nese nuk e merr perkujdesjen për femijen, për çfare perpilon procesverbal."

Neni 4

Në nenin 104 paragrafi 3 pas fjalet "vit" shtohen fjalet: "nga dita e leshimit".

Neni 5

Në nenin 104-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Në raste kur parashtruesi i kerkeses eshte shtetas i huaj, Komisioni kryen kontroll të dokumenteve dhe pasi të konstatotoje se jane plotesuar kushtet nga neni 104 paragrafi 2 të ketij ligji, kryen regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshem."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Në rastet nga paragrafi 2 i ketij neni, Komisioni e caktton qendren për pune sociale që do të procedoje për kerkesen."

Paragrafi 3 behet paragraf 4.

Neni 6

Në nenin 104-b paragrafi 1 fjalet: "së paku kater muaj, por jo më shume se gjashte muaj" zevendesohen me fjalet: "në periudhe prej kater muajsh".

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për vleresim të adoptusve."

Neni 7

Në nenin 104-g pas fjalet: "i ketij ligji" shtohen fjalet: "në afat prej 15 ditesh".

Neni 8

Në nenin 104-d paragrafi 1 pas fjalet: "e percaktuara me kete ligj" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Nese Komisioni konstaton mangesi, e dorezon lenden në qendren kompetente për pune sociale dhe e ngarkon që në afat pese ditesh t'i menjanoje mangesite dhe lenden t'ia ktheje Komisionit."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Në paragrafin 3 që behet paragraf 4 numri "2" zevendesohet me numrin "1".

Neni 9

Në nenin 104-gj paragrafi 2 pas fjalet "Komisionit" shtohen fjalet: "në afat pese ditesh nga dhenia e pelqimit për adoptim të personave nga neni 103 paragrafet 1 dhe 2 të ketij ligji", ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Komisioni pas marrjes së propozimit nga paragrafi 2 i ketij neni, e dorezon raportin për gjendjen shendetesore për femijen në Komisionin për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, i cili eshte i obliguar që në afat prej 15 ditesh të dorezoje diagnoze dhe mendim për gjendjen shendetesore të femijes.

Komisioni eshte i obliguar që në afat prej 30 ditesh nga dita e pranimit të puneve nga paragrafi 3 i ketij neni, të kryje regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshem."

Paragrafi 3 shlyhet.

Paragrafi 4 behet paragraf 5.

Në paragrafin 5 që behet paragraf 6 numri "4" zevendesohet me numrin "5" dhe shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për vleresim të personave të mitur pa prinder dhe perkujdesje prinderore që Jane të adoptuar të mundshem."

Neni 10

Në paragrafin 104-e pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:

"Ministri i Punes dhe Politikes Sociale, me propozim të ministrit të Shendetesise, me aktvendim formon Komisioni për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore.

Komisioni nga paragrafi 2 i ketij neni, perbehet nga qashte anetare, pediatër dhe defektologe.

Komisioni për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, eshte i obliguar që krahas percaktimit të gjendjes shendetesore të femijeve, me kerkese të Komisionit, të kryeje edhe kontroll të gjendjes shendetesore, në baze të dokumentacionit mjesesor dhe kontrollit të femijes dhe në afatin e percaktuar në nenin 104-gj paragrafi 3, ta njoftoje Komisionin."

Neni 11

Në nenin 104-z paragrafi 2 fjalia e dyte shlyhet.

Neni 12

Në nenin 104-x paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Pas futjes së të dhenave për të adoptuarin e mundshem në Program, Komisioni në mbledhjen e pare të ardhshme kryen zgjedhje të adoptuesit më të pershatshem në menyre elektronike nga tre adoptuesit e pare të mundshem nga lista e Programit."

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Për zgjedhjen e kryer nga paragrafi 1 i ketij neni, Komisioni e njofton qendren për pune sociale që eshte tutor i femijes dhe varesisht nga vendbanimi i adoptuesit të zgjedhur, do të kerkonte që tutorine për femije të caktuar ta kryeje qendra për pune sociale prej nga eshte adoptuesi i zgjedhur, me çfare nderpritë të gjitha të drejtat dhe obligimet e qendres për pune sociale nën tutorine e së ciles ka qene femija."

Neni 13

Në nenin 104-i pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Para fillimit të periudhes së femijes në familjen e adoptuesve, Komisioni mundet me kerkese të adoptuesve të zgjedhur t'i dergoje në Komisionin për vleresim të gjendjes shendetesore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, për njoftim me gjendjen shendetesore të femijes."

Paragrafet 3, 4 dhe 5 behen paragrafe 4, 5, dhe 6.

Në paragrafin 6 që behet paragraf 7 numri "3" zevendesoht me numrin "4", ndersa numri "4" zevendesoht me numrin "5".

Paragrafi 7 behet paragraf 8.

Në paragrafin 8 që behet paragraf 9 numri "3" zevendesoht me numrin "4".

Paragrafet 9 dhe 10 behen paragrafe 10 dhe 11.

Neni 14

Në nenin 104-j paragrafi 1 pas fjalet "vendosje" shtohen fjalet: "në afat prej pese ditesh".

Në paragrafin 2 fjalet: "ose të propozojë adoptues të tjere" zevendesohën me fjalet: "në afat prej 30 ditesh të kryeje zgjedhje të re të adoptuesve".

Neni 15

Në paragrafin 279-z pas paragrafit 3 shtohen 3 paragrafe të rindj 4, 5 dhe 6, si vijojne:

"Gjobe në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit të autorizuar zyrtar në qendren për pune sociale, që nuk do të veproje në pajtim me afatin e parapare nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit juridik, që nuk do të veproje në pajtim me obligimet nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji."

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekste të spashtruar të Ligjit përfamilje.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrتare të Republikës së Maqedonise".

1206.

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 година (во натамошниот текст: Програмата) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Ре-

публика Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизиските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2012 година.

Член 2

Во 2012 година ќе се одбележат следниве годишни на значајни настани и истакнати личности:

Општествено-политички и културно-просветителни настани:

20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија

Носител: Народна банка на Република Македонија

100 години од Албанското знаме

Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Република Македонија

100 години од формирањето на музичкиот оркестар "Zani i Maleve"

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

100 години од именувањето на Мехмет Паш Дерала за прв министер за одбрана

Носител: општина Врапчиште

Здружение на историчари Албанци во Македонија

80 години од раѓањето на академскиот сликар од Македонија Омер Калеши

Носител: Здружение на ликовни уметници „Драудакум“ - Гостивар

100 години од отворање на првото приватно албанско училиште во општината Теарце

Носител: општина Теарце

НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово

100 години од формирањето на комитетот "Шпетими"

Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија

100 години од склучувањето на Скопскиот договор меѓу Албанското движење и Османлиската власт

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

Институт за национална историја

70 години од борбата на "Мукос" и смртта на Борка Велески - Горанов

Носител: општина Прилеп

70 години од масакрот на Дабнички завој од страна на бугарскиот фашистички окупатор и масовното апсење на дабничани и прилепчани

Носител: општина Прилеп